

20140351061

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 31 став (4) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/10, 158/11, 185/11 и 64/12), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАГРАДАТА ЗА ИЗВРШЕНА РАБОТА И НАДОМЕСТОКОТ ЗА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРОЦЕНУВАЧ ОД ОБЛАСТА НА ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за пресметување на наградата за извршена работа и надоместокот за реално потребните трошоци на овластениот проценувач од областа на побарувања и обврски.

Член 2

Наградата за извршената процена по основ на висината на паричната вредност на побарувањата и обврските се пресметува кога висината на сметководствената вредност ќе се помножи со 0, 5 и ќе се подели со 100.

Член 3

(1) Наградата за извршената процена по основ на сложеноста на процена изнесува:

- 1) 1.200 денари, за примена на статичка метода
- 2) 2.400 денари, за примена на динамичка метода и
- 3) 3.600 денари, за примена на статичка и динамичка метода.

(2) Наградата за извршената процена по основ на потребно време за прибирање податоци изнесува:

- 1) 600 денари, за прибирање податоци за еден работен ден,
- 2) 1.200 денари, за прибирање податоци за два работни денови и
- 3) 1.800 денари, за прибирање податоци за 3 и повеќе работни денови.

(3) Наградата за извршената процена по основ на потребно време за изработка на процената изнесува:

- 1) 600 денари, за изработка на процената за еден работен ден,
- 2) 1.200 денари, за изработка на процената за два работни денови и
- 3) 1.800 денари, за изработка на процената за три и повеќе работни денови.

Член 4

Наградата за извршената работа на овластениот проценувач од областа на побарувањата и обврските при повторна процена на ист предмет на процена во период кој не е подолг од 12 месеци од датумот на претходната процена, се пресметува во висина намалена за 50% од износот пресметан согласно начинот утврден со членовите 2 и 3 од овој правилник, а побарувањата и обврските да не се промениле материјално во однос на првата процена.

Член 5

(1) Висината на надоместокот за реално потребните трошоци при вршење на процената се пресметува врз основа на реално настанатите трошоци во висина до 5.000 денари, при што:

1) патните трошоци се пресметуваат до висина на трошоците на патниот билет за користеното превозно средство, а за користење на сопствено возило трошоците се пресметуваат во висина од 30% од цената на литар гориво што го користи возилото за секој изминат километар,

2) трошоците за ноќевање и исхрана надвор од седиштето на овластениот проценувач се пресметуваат врз основа на реално направените трошоци во висина до 2.000 денари и

3) материјалните трошоци за вршењето на процената се пресметуваат врз основа на реално направените трошоци во висина до 1.500 денари.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-20527/7
31 јануари 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.